



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

ПРЕПЛАТА

Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата посебни изданија и огласи 688-3 291-2

Четврток, 4 декември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. XXV

Цена на овој број е 2,00 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60 — динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Поштенски факс 228 — Телефони: централа 50-931 50-932 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671

613.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка на сојузниот буџет за 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 26 ноември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1969 година.

ПР бр. 842

27 ноември 1969 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Член 1

Во 1968 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат, и тоа:

Динари

вкупен износ на остварените приходи по билансот на буџетот —	10.828.760.697,58
вкупен износ на потрошените средства спрема распоредот на приходите по билансот на буџетот —	10.791.498.607,43
остварен вишок на приходи —	37.262.090,15

Член 2

Од остварениот вишок на приходи од членот 1 на овој закон износот од 32.000.000 динари ќе се издвои во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството, во смисла на членот 2 став 1 од Законот за издвојување дел на приходот на федерацијата од сојузниот данок на промет на стоки на мало за инвестиции во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), а износот од 5.262.090,15 динари ќе се користи за покрите на ненамирените обврски од 1968 година за регрес на претпријатијата за пренос на електрична енергија.

Член 3

Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на извршувањето на општиот распоред на приходите се наоѓаат во билансот на сојузниот буџет за 1968 година, кој гласи:

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

1. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

Форма на приходи	Потформа на приходи	Вид приходи	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот	Остварено
1	2	3	4	5	6	7
I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ						
Вид 1. Придонеси						
11	111	Придонес од личниот доход од работен однос	001	2 199,420 000	2 340,000.000	2 293,002 961,49
		Вкупно формата на приходите 11. (001)	003	2.199,420.000	2.340,000 000	2.293,002 961,49
12	121	Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	004	320,000.000	250,000.000	235,902.218,25
		Вкупно формата на приходите 12 (004)	006	320,000.000	250,000.000	235,902.218,25
Вкупно видот 1. Придонеси (003 + 006)			020	2.519,420.000	2.590,000.000	2.528,905.179,74

1	2	3	4	5	6	7
	Вид 2. Даноци					
21	211	Данок на промет на стоки на мало	021	4.400,000 000	4.648,787.000	4.434,112.897,37
	212	Данок на промет на надоместоци за услуги	022	790,000.000	899,500.000	921,331.122,28
		Вкупно формата на приходите 21 (021 и 022)	027	5 190,000 000	5 548,287.000	5.355,444.019,65
		Вкупно видот 2. Даноци (027)	036	5.190,000 000	5.548,287.000	5.355,444.019,65
	Вид 3. Такси					
34		Конзуларни такси	040	21,000.000	21,000.000	6,550.170,81
35		Царински такси	041	19,000 000	19,000.000	18,993.004,31
		Вкупно видот 3. Такси (040 и 041)	042	40,000.000	40,000.000	25,543.175,12
	Вид 4. Царини					
41		Ц а р и н и	043	2 456,100.000	2.605,270.000	2.822,379.668,63
		Вкупно видот 4. Царини (043)	043	2 456,100 000	2.605,270.000	2.822,379.668,63
	Вид 6 Приходи на сојузните органи и други разни приходи					
61		Приходи на сојузните органи	047	1,000.000	1,000.000	345 621,16
62		Други разни приходи	048	77,300.000	77,300.000	96,143.033,28
		Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи (047 и 048)	049	78,300.000	78,300.000	96,488,654,44
		ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА РАСПОРЕД (видовите 1 до 6)	061	10.283,820.000	10 861,857.000	10.828,760.697,58

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Распоредна група	Распоредна под-група	Распоред на приходите	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот и со дополнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 02. Научна дејност				
02-2	02-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени	075	187,139 000	187,139.000	186,885-040,45
		Вкупно основната намена 02. (075)	076	187,139 000	187,139.000	186,885-040,45
		Основна намена 03. Културно-просветна дејност				
03-2	03-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	079	15,689.000	15,360.000	15,300.872,95
		Вкупно основната намена 03. (079)	080	15,689.000	15,360.000	15,300.872,95
		Основна намена 04. Социјални грижи				
04-2	04-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	084	365,580 000	349,478.000	341,368.122,95
		Вкупно основната намена 04. (084)	086	365,580.000	349,478.000	341,368.122,95

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 05. Здравствена заштита				
05-2	05-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	089	100.000	100 000	90.725,20
		Вкупно основната намена 05. (089)	090	100.000	100 000	90.725,20
		Основна намена 07. Работа на државните органи				
07-2	07-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	096	359,753.940	364,747.832,57	364,416 225,07
	07-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	097	116,440.840	128,678 942,70	125,049.514,79
	07-2-3	Средства распоредени во определен износ за намени што не можат да се распоредат по други основни намени	098	131,375.220	123,530.220	126,079.300,01
		Вкупно основната намена 07. (096 до 098)	099	607,570 000	621,956.995,27	615,545.039,87
		Основна намена 08. Народна одбрана				
08-2		Средства распоредени во определен износ	100	6 006,000 000	6 406,000 000	6.406,000.000
		Вкупно основната намена 08. (100)	100	6 006,000 000	6.406,000 000	6.406,000.000
		Основна намена 09. Општи дополнителни средства на другите општествено-политички заедници				
09-2		Средства распоредени во определен износ	102	994,590 000	994,590.000	994,590.000
		Вкупно основната намена 09. (102)	103	994,590.000	994,590.000	994,590.000
		Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на другите општествено-политички заедници, органи, установи и организации				
10-2		Средства распоредени во определен износ	105	884,670.000	891,670 000	891,670.000
		Вкупно основната намена 10. (105)	106	884,670.000	891,670 000	891,670.000
		Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани				
13-2		Средства распоредени во определен износ	112	26,390.000	26,390 000	26,387.442
		Вкупно основната намена 13. (112)	113	26,390.000	26,390 000	26,387.442
		Основна намена 14. Нестопански инвестиции				
14-2	14-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	115	37,680.000	39,680.000	39,680.000
		Вкупно основната намена 14. (115)	118	37,680.000	39,680.000	39,680.000

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 16. Интервенции во стопанството				
16-2	16-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	125	691,060.000	709,060.000	658,522.369,47
		Вкупно основната намена 16. (125)	127	691,060.000	709,060.000	658,522.369,47
		Основна намена 17. Бюдетски обврски од поранешните години				
17-2		Средства распоредени во определен износ	128	280,673.000	428,615.000	426,591.580,12
		Вкупно основната намена 17. (128)	128	280,673.000	428,615.000	426,591.580,12
		Основна намена 18. Издвојувања во резервен фонд				
18-2		Средства распоредени во определен износ	130	160,000.000	148,766.000	148,766.000
		Вкупно основната намена 18. (130)	131	160,000.000	148,766.000	148,766.000
		Основна намена 19. Нераспоредени приходи (Текушта буџетска резерва)				
19-2		Средства распоредени во определен износ	132	26,679.000	43,052.004,73	40.101.414,42
		Вкупно основната намена 19. (132)	132	26,679.000	43,052.004,73	40.101.414,42
		Вкупно распоредените приходи и вкупно потрошените средства според распоредот				
		(основни намени 02 до 19)	133	10.283.820.000	10.861.857.000	10.791.498.607,43
		III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА				
		Остварен вишок на приходи по завршната сметка	139	—	—	37,262.090,15
		IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ				
		За други намени		—	—	37,262.090,15

Член 4

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1968 година и потрошокот на средствата по носителите, корисниците и поблиските намени, во рамките на прегледот на извршувањето на билансниот дел на сојузниот буџет од членот 3 на овој закон, искажани се во посебниот дел на завршната сметка

на сојузниот буџет за 1968 година, кој посебно е отпечатен и е составен дел на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

614.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за измени на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27

ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 25 ноември 1969 година.

ПР бр. 843

27 ноември 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА****Член 1**

Во Царинската тарифа, која е составен дел од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69 и 27/69) се вршат следните измени:

1) во тар. бр. 66.01 во точката 2 царинската стопа: „21,2“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „20,8“, за 1971 година со царинската стопа: „20,4“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „20“;

2) во тар. бр. 84.11 во точката 2 царинската стопа: „28,8“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „28,2“, за 1971 година со царинската стопа: „27,6“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „27“;

3) во тар. бр. 84.15 во точката 3 под а) и б) царинската стопа: „24,8“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „24,2“, за 1971 година со царинската стопа: „23,6“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „23“;

4) во тар. бр. 84.30 во точ. 4 и 5 царинската стопа: „24,2“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „23,8“, за 1971 година со царинската стопа: „23,4“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „23“;

5) во тар. бр. 84.41 во точката 1 под б) и во точката 2 под б) царинската стопа: „28,8“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „28,2“, за 1971 година со царинската стопа: „27,6“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „27“;

6) во тар. бр. 84.45 во точката 2 во одредбата под а) под 2 и во одредбата под б) под 1 царинската стопа: „31,8“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „31,2“, за 1971 година со царинската стопа: „30,6“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „30“, во одредбата под б) под 1 царинската стопа: „31“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „30“, за 1971 година со царинската стопа: „29“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „28“, а во одредбата под б) под 2 царинската стопа: „32,4“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „31,6“, за 1971 година со царинската стопа: „30,8“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „30“;

7) во тар. бр. 85.07 во точ. 1 и 2 царинската стопа: „27,8“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „28,2“, за 1971 година со царинската стопа: „26,6“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „26“;

8) во тар. бр. 85.12 во точ. 4 и 5 царинската стопа: „31,4“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „30,6“, за 1971 година со царинската стопа: „29,8“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „29“;

9) во тар. бр. 85.24 во точката 4 царинската стопа од „12,6“ се заменува за 1970 година со царинската стопа: „12,4“, за 1971 година со царинската стопа: „12,2“, а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „12“.

Член 2

Царинските стопи од членот 1 на овој закон ќе се применуваат врз стоките увезени од 1 јануари 1970 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

615.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ**

Се прогласува Законот за дополнување на Основниот закон за административните такси, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1969 година.

ПР. бр. 844

27 ноември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ****Член 1**

Во Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 11/66, 54/67 и 51/68) во членот 45 се додава нов став 2, кој гласи:

„Провизијата од малопродажба на таксени вредносници може да изнесува најмногу 10% од номиналниот износ на купените таксени вредносници.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

616.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со членот 94 став 1 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 12 ноември 1969 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДЕЛОКРУГОТ И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. Секретаријатот за законодавство е самостојна стручна служба на Сојузната скупштина со задача во постапката за подготвување на закони и други прописи и општи акти на Скупштината да обезбедува стручно и методолошко единство и согласност на овие прописи и други општи акти со Уставот односно со сојузните закони.

2. Секретаријатот за законодавство (во понатамошниот текст: Секретаријатот) учествува во подготвување на предлози за донесување закони, на

нацрти и предлози на закони и други општи акти што на Сојузната скупштина ѝ ги предлагаат скупштинските тела и пратениците, го следи претресувањето на предлозите за донесување закони и на нацртите и предлозите на прописи и други акти во телата на Сојузната скупштина и на нејзините собори, им дава на нивно барање мислење за тие акти и учествува во утврдувањето на текстот на тие акти во согласност со заклучоците на надлежните скупштински тела.

Секретаријатот ја следи состојбата на сојузното законодавство, изнесува пред надлежните тела на Сојузната скупштина, на нивно барање или по своја иницијатива, начелни и други прашања од значење за изградбата и единството на правниот систем и им дава мислење за такви прашања и врши други стручни работи во врска со подготвувањето на сојузните прописи и со проучувањето на одделни прашања од правниот систем, што ќе му ги определат надлежните тела на Сојузната скупштина.

3. Секретаријатот може да им дава на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, на нивно барање, мислење за нацртите на прописи што тие ги донесуваат, од гледиштето на нивната согласност со Уставот и со сојузните закони, како и од гледиштето на единството на правниот систем и начелата на методолошката и правната обработка.

4. Секретаријатот се грижи за објавувањето на законите и другите акти на Сојузната скупштина во „Службен лист на СФРЈ“ и во тој поглед ги врши правата и должностите определени со сојузните прописи.

5. Секретаријатот соработува со Сојузниот правен совет и од него може да бара мислење за одделни начелни и други поважни прашања од значење за изградбата и единството на правниот систем.

6. Кога предлози за донесување закони, нацрти односно предлози на закони или други акти на Сојузната скупштина им се доставуваат на надлежните собори на Сојузната скупштина — истовремено му се доставуваат на мислење и на Секретаријатот.

7. Работата на Секретаријатот ја раководи секретар кого го именува и го разрешува од должност Сојузната скупштина. Предлог за именување или разрешување поднесува Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именувања.

Секретарот го организира вршењето на работите во Секретаријатот, го претставува Секретаријатот и е највисок дисциплински старешина во Секретаријатот.

8. За својата работа и за работата на Секретаријатот секретарот одговара пред Сојузната скупштина.

9. Секретарот може да има заменик и еден или повеќе помошници.

Заменик-секретарот го именува и го разрешува од должност Сојузната скупштина, а помошниците — претседателот на Сојузната скупштина.

10. За вршење на работите што бараат посебна стручност и самостојност во работата, во Секретаријатот може да се постават еден или повеќе советници на секретарот, кои ги назначува и ги разрешува од должност претседателот на Сојузната скупштина.

Советникот на секретарот врши работи што ќе му ги определи секретарот и пред него одговара за својата работа.

11. Работниците во Секретаријатот сочинуваат посебна работна заедница.

12. Средствата за работа на Секретаријатот се обезбедуваат посебно во сојузниот буџет во рамките на средствата за работа на Сојузната скупштина.

На Секретаријатот можат да му се обезбедат посебни наменски средства за проучување на одделни прашања што бараат особено стручност и обработка со научни методи.

Наредбодавец за извршување на претсметката на Секретаријатот е секретарот.

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 25

27 ноември 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

617.

Врз основа на членот 164 став 1 точка 6 и членот 217 став 1 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 3 алинеја 4, Сојузната скупштина, на предлог од Претседателот на Републиката, а по прибавеното мислење од Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именувања, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1969 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира д-р Александар Фира, професор на Правниот факултет во Нови Сад.

Сојузна скупштина

АС бр. 131

27 ноември 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

618.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за гарантираните цени за пченица и 'рж („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/69), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ПЧЕНИЦА ЗА КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ГАРАНТИРАНИ ЦЕНИ

1. Во квалитетната група А и В, во смисла на точката 1 под 1 од Одлуката за гарантираните цени за пченица и 'рж, спаѓаат следните сорти пченица: Безостаја 1, Мироновскаја 808, Рачаја 12, НС-32, Крагуевчанка 75, Мура, Бачка, Панонија, Дубрава, Шумадија, Дунав, Abbondanza, Autonomia, Funone, Strampelli, Купа и Хибрид 013, под условите да даваат квалитет на брашно А и В.

Во квалитетната група С, во смисла на точката 1 под 2 од Одлуката за гарантираните цени за пченица и 'рж, снафаат: HC-4 (Бркуља 4), Маринка, Mapa, Lontra, Frassino, San Pastore, Vuka, Crvena Zvezda, Leonardo, Etiole de Choisy, Libellula, Leone, Triumph, Hellkorn, Fortunato, Torrenova, Est Mottin 72, Marimp 3, San Marino, Produttore, Tudest, Argelato, San Prospero, Luccioia, Frassineto i Moisson.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување сортите на пченица за кои се обезбедуваат гарантираните цени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 9-12298/2
10 ноември 1969 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

619.

Врз основа на членот 41 став 1 точ. 8. и 9 од Основниот закон за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОВРЕМЕНИ МЕРЕЊА И ПРОВЕРУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА ПРЕДМЕТИ И ЛИЦА И ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВНОСТА НА МЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЗАШТИТНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Повремени мерења и проверување на степенот на контаминацијата на предмети и лица и проверување на исправноста на мерните инструменти и заштитните средства од членот 26 на Основниот закон за заштита од јонизирачки зрачења, вршат установите чија стручност за вршење такви работи е определена со републички прописи (во понатамошниот текст: овластената установа).

Член 2

На работните места на кои се работи со отворени или затворени радиоактивни материи повремени мерења се вршат во временски растојанија зависно од физичките и радиотоксиколошките особини на радиоактивните материи, и тоа:

1) со отворени радиоактивни материи од I и II група на радиотоксичност — двапати годишно, а со отворени радиоактивни материи од III и IV група на радиотоксичност — еднаш годишно;

2) со затворени радиоактивни материи еднаш годишно, со тоа што контрола на пропусноста на обвивката кај радиумот-226 кој се користи за целта на лекување треба да се врши најмалку трипати годишно.

Во рудниците во кои рудата содржи радиоактивен материјал, повремени мерења се вршат врз основа на решение на републичкиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција, што го донесува на предлог од овластената установа, со тоа таквите мерења да се вршат најмалку четирипати годишно.

Член 3

Проверување на исправноста на мерните инструменти се врши, и тоа:

1) на инструментите со кои се мерат медицинско-терапеутските дози — двапати годишно;

2) на инструментите со кои се мерат дозите во секундарното поле на зрачењето — еднаш годишно;

3) на инструментите со кои се контролираат контаминацијата на работните простории и на заштитните средства за работа и контаминацијата на лица — еднаш годишно.

Проверување на исправноста на мерните инструменти со кои:

1) се мерат медицинско-терапеутските дози, се врши со точност од најмалку 5%;

2) се мерат дозите во секундарното поле на зрачењето, се врши со точност од 10%, а на стилодозиметарот — со точност од 20%;

3) се контролираат контаминацијата на работните простории и на заштитните средства за работа и надворешната контаминација на лица; се врши со точност од 20%.

Проверување на исправноста на мерните инструменти се врши и по секоја извршена поправка на мерните инструменти.

Овластената установа што извршила проверување на исправноста на мерните инструменти од ставот 1 на овој член, должна е во својот атест да ја наведе методата по која ја извршила калибрацијата на тие инструменти.

Член 4

Проверување на исправноста на заштитните средства кои се користат при работата со затворени радиоактивни материи и со рендген-апарати се врши најмалку еднаш годишно.

Проверувањето на исправноста на средствата за лична заштита во рудниците во кои рудата содржи радиоактивен материјал, во лабораториите со отворени радиоактивни материи и во индустријата, се врши истовремено кога и повремени мерења од членот 2 на овој правилник.

Како заштитни средства, во смисла на овој член, се подразбираат сите лични заштитни средства и технички (колективни) заштитни средства, што се користат при работата со извори на јонизирачки зрачења, како што се: заштитни скутници, заштитни нараквици, капсули, дигестории, вентилациони уреди, контејнери, манипулатори, алармни уреди, итн.

Член 5

Проверување на контаминацијата на воздухот во работните простории на површината на предметите и на површината на работните простории во кои се работи со отворени радиоактивни материи, се врши, и тоа:

1) на воздухот — мерење на секои 20 m² просторија на височина од 1,5 m од површината на која се наоѓа работникот;

2) на предметите (работни маси, лабораториска опрема и сл.) — едно мерење на 1 m²;

3) на подовите и сидовите на просториите — едно мерење на 2 m²;

4) на таванот на просториите — едно мерење на 10 m².

Проверувањето на контаминацијата од ставот 1 на овој член се врши еднаш годишно, односно, секогаш кога радиоактивна материја од кои и да било причини ќе стане отворена.

Член 6

Проверувањето на контаминацијата на заштитната облека која се користи за работа со радиоактивни материи, се врши со непосредно мерење, и тоа онолку пати колку пати тоа е предвидено во членот 2 на овој правилник.

Член 7

Контаминацијата на лица кои работат со отворени радиоактивни материи, се проверува, и тоа:

1) надворешната контаминација — со непосредно мерење на кожа, и тоа онолку пати колку пати тоа е предвидено во членот 2 на овој правилник;

2) внатрешната контаминација — по потреба односно на барање од здравствената служба на заинтересираната работна организација.

Проверувањата на контаминацијата од чл 5 и 6 на овој правилник и проверувањата на надворешната контаминација од ставот 1 точка 1 на овој член, се вршат со методите што им одговараат на најактивните и најтоксичните изотопи со кои се работи.

Проверувањето на контаминацијата на работните простории, заштитната облека и лицата кои работат со затворени радиоактивни материи, се врши еднаш годишно односно секогаш кога радиоактивна материја од кои и да било причини ќе стане отворена.

Член 8

За извршените повремени мерења на радиоактивните материи од членот 2 на овој правилник, за извршеното проверување на исправноста на мерните инструменти и заштитните средства од чл. 3 и 4 на овој правилник и за извршеното проверување на контаминацијата од чл. 5 до 7 на овој правилник, се известуваат републичкиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција и заинтересираната работна организација.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/1-2882/68
14 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за здравство и
социјална политика,
д-р Никола Георгиевски, с. р.

620.

Врз основа на членот 16 од Основниот закон за здравствениот надзор над членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65 и 48/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, Сојузниот совет за здравство и социјална политика прогласува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

Член 1

Во Правилникот за здравствената способност за работа на членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67) по членот 10 се додава нов член 10а, кој гласи:

„Одредбите од овој правилник согласно се применуваат и на членовите на посада на пловилата на внатрешната пловидба, освен одредбата на членот 10 од овој правилник во поглед на задолжителната имунизација против колера и жолта треска.

Врз членовите на потесното семејство на членовите на посада на пловилата на внатрешната пловидба качери на пловилото се применуваат само одредбите од членот 10 на овој правилник, освен во поглед на задолжителната имунизација против колера и жолта треска.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02/1 711/1
20 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за здравство
и социјална политика,
д-р Никола Георгиевски, с. р.

621.

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Наредбата за обврска за доставување ценовници за производите чии цени се формираат според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67, 31/67, 7/68 и 14/68) во точката 1 став 1 во уводната реченица зборовите: „бр. 30/67, 31/67, 7/68 и 14/68“ се заменуваат со зборовите: „бр. 30/67, 31/67, 7/68, 14/68 и 51/69“, а на крајот на одредбата под 33 се додаваат точка и записка и по тоа се додаваат седум нови одредби, кои гласат:

- „34) целулоза;
- 35) дрвесина;
- 36) бездрвна хартија;
- 37) натрон-хартија и картон;
- 38) натрон-вреќи;
- 39) сложен фин картон;
- 40) обвивна хартија.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-21/1
25 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

622.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68 и 40/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69 и 47/69) во точката 1 одредбите под 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 76 и 77 се бришат.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-403
27 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

623.

Врз основа на членот 59 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕТО И ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ СТОКИ

1. Во Наредбата за содржината и начинот на пополнувањето и поднесувањето на декларацијата за царинење стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/64) во точката 3 се додава нов став 2, кој гласи:

„Подносителот на декларацијата запишува во колоната 7 на извозната царинска декларација и податоци за формата на извозот која е пропишана за односната стока и шифра на номенклатурата од статистиката на надворешната трговија која важи за таа стока.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

2 Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 12064

27 ноември 1969 година

Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,

Милован Гокановиќ, с. р.

624.

Врз основа на членот 9 став 1 точка 1 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД НА АЕРОДРОМОТ „БЕОГРАД“ ВО СУРЧИН

1. Се основа Царинска испостава на Царинарницата Белград на аеродромот „Београд“ во Сурчин.

2. Царинската испостава од точката 1 на ова решение почнува со работа на 1 јануари 1970 година.

Бр. 11897

24 ноември 1969 година

Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

625.

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦАТА НА АЕРОДРОМАТ „БЕОГРАД“ ВО СУРЧИН

1. Се укинува Царинарницата на аеродромот „Београд“ во Сурчин. Оваа царинарница престанува со работа на 1 јануари 1970 година.

2. Работите на царинарницата од точката 1 на ова решение ги презема Царинската испостава на Царинарницата Белград на аеродромот „Београд“ во Сурчин.

Бр. 11544

24 ноември 1969 година

Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

626.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 25 ноември 1969 година, донесе

**АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОТ 20 СТ. 1 И 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И НА ЧЛЕНОТ 2 СТАВ
1 ТОЧ. 1 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА
СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ**

Според членот 20 ст. 1 и 2 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68 и 48/68) како промет на стоки на мало, на кој може да се воведува данок на промет на стоки на мало, се подразбира прометот на производи остварен непосредно со потрошувачите, со тоа што секоја продажба што ќе ја изврши трговска стопанска организација на мало да се смета како продажба непосредно на потрошувачите.

Според членот 2 став 1 точ. 1 и 3 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68 и 55/68), како промет на производи што ѝ служат на крајната потрошувачка, во смисла на чл. 4, 20 и 21 од Основниот закон за данокот на промет, се смета секоја продажба преку продавници и други деловни единици на работни организации, што вршат промет на стоки на мало, вклучувајќи ја и продажбата од комисиони дуќани и продавници, продажбата непосредно на потрошувачите што ја вршат на големо трговските и други работни организации, како и продажбата што ја вршат производителски стопански организации ако не е во прашање продажба што е наменета за репродукција во производителски стопански организации во смисла на чл. 9 и 10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет или за набавка на опремата од членот 11 на тој закон.

Одредбата од членот 20 ст. 1 и 2 на Основниот закон за данокот на промет од членот 2 став 1 точка 1 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет треба да се разбере така дека сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет на стоки на мало се плаќа на секој промет на производи, нови или употребувани, кој непосредно се врши на по-

трошувачите од страна на трговски и други организации кои тие производи ги продаваат на мало. Како продажба на мало се смета продажбата преку градавиници и други деловни единици што вршат промет на стоки на мало.

Одредбата од членот 2 став 1 точка 3 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет треба да се разбере така дека и на секоја продажба на нови или употребувани производи непосредно на потрошувачите што ќе ја извршат од склад трговски, производителски или други организации се плаќа сојузен данок на промет на стоки на мало. На таквиот промет, во смисла на членот 23 точка 13 од Основниот закон за данокот на промет, не се плаќаат републичкиот и општинскиот данок на промет на стоки на мало, освен кога е извршен на граѓани и граѓански правни лица во кој случај, покрај сојузниот, се плаќаат и општинскиот и републичкиот данок на промет на стоки на мало.

Сојузна скупштина

АС бр. 115
27 ноември 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, д-р Васил Гривчев, с. р. Претседател на Соборот на народите, Мика Шпиљак, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за дополнење на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

Во членот 1, со кој се дополнува членот 1 став 1 од Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот, во точката 83 по зборовите: „освен цигарска хартија“ треба да се додадат изоставените зборови: „и рото-хартија“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 ноември 1969 година.

ИМЕНУВАЊА

Врз основа на точката 3 став 1 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката во Секретаријатот на Претседателот на Републиката се именува Јоже Смоле, досегашен личен секретар на Претседателот на Републиката.

Р. бр. 200
12 ноември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точката 5 став 3 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

За советник на Претседателот на Републиката за економски прашања во Секретаријатот на Претседателот на Републиката се именува Марко Врхунец, досегашен помошник-генерален секретар на Претседателот на Републиката.

Р. бр. 201
12 ноември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК—ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За помошник-шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката во Секретаријатот на Претседателот на Републиката се именува Милорад Ерцег, досегашен советник во Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката.

Р. бр. 202
12 ноември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Од функцијата помошник сојузен секретар за финансии се разрешува Велимир Гиновски, поради одење на друга должност.

Б. бр. 122
29 октомври 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник сојузен секретар за финансии се назначува Ристо Филиповски, потсекретар во Секретаријатот за финансии на СР Македонија.

Б. бр. 120

29 октомври 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАШАЊА ОД ПЛАНОТ НА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА

1. Се разрешуваат од функцијата на член на Советот за разгледување на основните прашања од планот на развојот на Југославија од 1971 до 1975 година:

- 1) Боле Антон, досегашен претседател на Сојузната стопанска комора;
- 2) Драговиќ Жарко, досегашен директор на Републичкиот завод за стопанско планирање на СР Црна Гора;
- 3) Гривчев Васил, досегашен сојузен секретар за надворешна трговија;
- 4) Јовиќ д-р Борислав, досегашен директор на Републичкиот завод за општествено планирање на СР Србија;
- 5) Миљаниќ д-р Никола, досегашен гувернер на Народната банка на Југославија;
- 6) Узуновиќ Шукрија, досегашен директор на Републичкиот завод за општествено планирање и економски истражувања на СР Босна и Херцеговина.

2. Се именуваат за членови на Советот за разгледување на основните прашања од планот на развојот на Југославија од 1971 до 1975 година:

- 1) Арсовски Драган, генерален директор на Рудникот и топилницата на олово и цинк, Злетово;
- 2) Драгин Никола, генерален директор на Земјоделско-индустрискиот комбинат Врбас;
- 3) Георгиевски д-р Никола, претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика;
- 4) Групковиќ Драгутин, директор на Републичкиот завод за стопанско планирање на СР Црна Гора;
- 5) Хаџиќ Мухамед, сојузен секретар за надворешна трговија;
- 6) Јанковиќ Јован, претседател на Управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство, Белград;
- 7) Јововиќ Драго, генерален директор на „Обод“, Цетиње;
- 8) Капетановиќ д-р Кемал, директор на Металуршкиот институт, Зеница;
- 9) Колак Руди, претседател на Сојузната стопанска комора;
- 10) Корен Стјепан, заменик генерален директор на „ИНА“, Загреб;

11) Микуновиќ Вукашин, претседател на Сојузниот совет за образование и култура;

- 12) Палиќ Карло, директор на Покраинскиот завод за стопанско планирање на САП Војводина;
- 13) Перишин Иво, гувернер на Народната банка на Југославија;
- 14) Сребриќ Борислав, директор на Републичкиот завод за општествено планирање на СР Србија;
- 15) Стојановиќ Никола, директор на Републичкиот завод за општествено планирање и економски истражување на СР Босна и Херцеговина;
- 16) Вртачник Олег, генерален директор на „Мемло“, Нова Горица;
- 17) Жуби Нешад, директор на Покраинскиот завод за стопанско планирање на САП Косово;
- 18) Претставникот на Југословенската народна армија.

Б. бр. 123

15 октомври 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

Врз основа на членот 36 од Основниот закон за електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Се дава согласност:

- 1) да се разреши од функцијата на генерален директор на Заедницата на југословенското електростопанство дипл. инженер Радивоје Марковиќ, поради одоѓање на друга должност;
- 2) да се именува за генерален директор на Заедницата на југословенското електростопанство дипл. инженер Лазар Љубиша, директор на „Електропрнагора“, Титоград.

Б. бр. 121

29 октомври 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувања одлучува да се одликува за заслуги во развивањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Бразил

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Mozart Gurgel Valente, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Бразил во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 154

9 октомври 1968 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод дваесетпетгодишнината од основањето и работата, а за особени заслуги стечени на работа во областа на информативната дејност

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Новинската агенција „Танјуг“;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од зачење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Дрезга Божидар;**

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Данчевиќ Лука, Франичевиќ Младен, Јанковиќ Грација, Маријани Круно, Живковиќ Велимир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажевиќ Анте, Чоловиќ д-р Илија, Кастрепели Марин, Мариниќ д-р Грација, Тихи Иван;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Просеница Владимир;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Доклестиќ Ђорђе, Рандиќ Иван и Смоквина Љубомир;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Бадовинац Томислав;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Јолиќ Марко и Прибичевиќ Новак.

Бр. 158
15 октомври 1968 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за дваесетгодишната работа и активност на запознавањето на старешинскиот состав на ЈНА со современиот развиток на воено-научната

мисла, за значаен придонес за воено-политичкото и теоретското издигање на старешините и за заслуги на јакнењето на борбената готовност на Армијата

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

Списанието „Војно дело“;

за постигнат успех на полето на музеолошката работа, за придонесот што го даде во чувањето на борбените традиции на нашите народи и за улогата во понатамошното негување и развивање на тие традиции со цел за воспитување на младата генерација чо духот на патриотизмот

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИТЕ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

Воениот музеј на ЈНА.

Бр. 172
6 ноември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А

	Страна
613. Закон за завршната сметка на сојузниот буџет за 1968 година — — — — —	1257
614. Закон за измени на Законот за Царинската тарифа — — — — —	1261
615. Закон за дополнение на Основниот закон за административните такси — — — — —	1261
616. Одлука за делокругот и организацијата на Секретаријатот за законодавство — — — — —	1261
617. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1262
618. Наредба за определување на сортите на пченица за кои се обезбедуваат гарантисани цени — — — — —	1262
619. Правилник за повремени мерења и проверување на контаминацијата на предмети и лица и за проверување на исправноста на мерните инструменти и заштитните средства — — — — —	1263
620. Правилник за дополнение на Правилникот за здравствената способност за работа на членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица — — — — —	1264
621. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за обврска за доставување ценовници за производи чии цени се формираат според условите на пазарот — — — — —	1264
622. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1264
623. Наредба за дополнение на Наредбата за содржината и начинот на пополнувањето и поднесувањето на декларацијата за царинење стоки — — — — —	1265
624. Решение за основање Царинска испостава на Царинарницата Белград на аеродромот „Београд“ во Сурчин — — — — —	1265
625. Решение за укинување на Царинарницата на аеродромот „Београд“ во Сурчин — — — — —	1265
626. Автентично толкување на членот 20 ст. 1 и 2 од Основниот закон за данокот на промет и на членот 2 став 1 точ. 1 и 3 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — — — — —	1265
Исправка на Уредбата за дополнение на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот — — — — —	1266